

ВЕРТИКАЛНИ ПРОМЕНИ КАКО ОДГОВОР НА ТЕРАПИЈАТА НА МАЛОКЛУЗИЈА ВТОРА КЛАСА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Чипунова Б., Ѓоргова Ј.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје, Катедра за ортодонција

Целта на испитувањето е да се анализираат и комбинираат вертикалните скелетални промени кај пациентите со малоклузија во втора класа прво одделение и шескоба, по терапија со екстракција на премолари и фиксни апарати, како и да се утврди посочене на евентуална сигнификантност во секуларниот диморфизам.

Истражувањето е направено на 30 пациенти од двата пола со малоклузија во втора класа прво одделение и шескоба во забитите лаци. Сите пациенти се претпоставени со екстракција на премолари, фиксни апарати и интрамаксиларна влеча. На стапот и на крајот од претиманот направени беа профилни шелеренденгенограми на секој пациент, со анализа на следните параметри: азол SNA, азол SNB, азол ANB, ој, горна, долна и топшална антериорна лицева висина и постериорна лицева висина.

Резултатите покажаа дека горнатата лицева висина е несигнификантно зголемена кај девојчињата, а слабо сигнификантно кај момчињата. Но, долната лицева висина е сигнификантно зголемена кај обата пола, што се рефлектира и во топшалната лицева висина. Корелацијата меѓу параметрите е различна. Можеме да заклучиме дека превземената терапија е метод на избор за постизнување на естетички и функционален баланс, неуро-мускуларен еклисибриум и стабилност на резултатите.

Клучни зборови: малоклузија

Краниофацијалниот комплекс е целина од здружени коскени и неуромускулни компоненти, во суптилна морфолошко-функционална рамнотежа, кои во меѓусебните соодноси и врски ги создаваат варијациите и комбинациите во дентогнатофункцијалната архитектура. Познавањето на нормалниот раст и развиток е патоказ во распознавањето на девиациите и скршнувањата од тековите на правилниот раст, кој е динамичен и кумулативен процес.

Истражувањата на Moyers, Bookstein, Moss, Baumrind и Burstone укажуваат дека генетиката игра голема улога во коскената морфологија, а мекото ткиво се појавува како режисер.

Schudy пишува: „Растот на мандибулата е принципијелно детерминиран фактор во фацијалната морфологија. Но не е растот оној што примарно ја детерминира нејзината поставеност, туку вертикалниот раст на мандибулата“ (цитат од 14).

Факторите кои се детерминанти на позицијата на базалните лаци меѓу себе и кон крајниот се антериорната и постериорната кранијална база, мандибуларниот корпус и рамус, гонијалниот азол и максиларниот комплекс. Ефектот на сите овие фактори заедно со ефектот на лабиолингвалната инклинација на максиларните и мандибуларните инцизиви, доведува до варијации во долната половина на фацијалниот профил. Варијациите

пак на горната половина на профилот зависат од големината и обликот на носот, расстојанието од антериорната назална спина до Nasion и A-P позицијата на Nasion. Subtelny (19) смета дека конфигурацијата и позицијата на мандибулата се овој фактор кој го дефинира долниот аспект на фацијалниот профил.

Растот на задната лицева висина е suma од вертикалните компоненти на стрмнината на средната кранијална фоса и растот на мандибуларниот кондил. Антериорната лицева висина во целост покачува комплициран развиток, кој е резултант на растот на максиларните сутури и алвеоларните продолжетоци, заедно со ерупцијата на забите. Но тоа не се примарни детерминанти, туку главен е растот во цервикалната колумна како примарен фактор во детерминацијата на вертикалниот раст (8).

Заеднички варијабли кои ги одредуваат трите насоки на фацијален раст, според Ѓоргова (6) се: предната и задната лицева висина, виличната висина на лицето, аголот на мандибуларна инклинација, меѓувиличниот агол, аголот на "S" оската, растојанието од комисурата на устата до мандибуларната рамнина, мекиот профил на лицето и кривината на горната усна, со напомена дека сигнификантноста на разликите на варијаблите се зголемува со возрастта.

Harvold (7) ги прател растот на долната лицева висина, висината на средниот дел на лицето и мандибуларната должина, утврдил ниска корелација меѓу овие варијабли, заклучувајќи дека тоа се три скелетни единици независни во растот.

Исто така, и Woodside и Linder-Aronson (20) испитувајќи го вертикалниот лицев раст во период од 6-20 години, увиделе дека горната и долната лицева висина се високо независни варијабли. Сметаат дека горната фацијална висина е во корелација со промените во растот на кранијалната база; додека долната фацијална висина е зависна од мускулната функција, начинот на дишење, големината и проодноста на дишните патишта, како и од статиката на главата и вратот.

Висок степен на корелација утврден е за тоталната фацијална висина и растојанието Sella-fossa glenoidalis од страна на Droel и Isaacson (5). Со ова е согласен и Solow (17) во неговата опсежна студија за денто-алвеоларниот компензаторен механизам, описувајќи го како процес на координација на ерупцијата и позицијата на забите во однос на нивните вилични бази за превенција на оклузалните аномалии. Тоа е систем кој се обидува да ја задржи оптималната интерлакова врска при различни вилични соодноси, а неговата инсуфицентност секогаш се манифестира со малоклузија. Авторот смета дека различните орални навики се најважните фактори одговорни за смалувањето на дентоалвеоларниот компензаторен механизам.

Adams и Kerr (1) ги испитувале корелативните односи меѓу длабината на преклопот и долната и тоталната фацијална висина, при што утврдиле значајна статистичка разлика меѓу длабината на преклопот и фацијалната висина кај малоклузија класа II/2 одделение во споредба со малоклузија класа II/1 одделение.

Многу автори заклучиле дека проучувањето на лицето и проценката од ефектите во терапијата на сагиталните диспропорции не е комплетно без утврдување на вертикалната димензија, а Roth (16) смета дека при проценувањето на лицето мора да се води сметка за вертикалната дисплазија и начинот на кој таа може да ги афектира анtero-постериорниот виличен сооднос и фацијалната естетика.

Целта на испитувањето е да се анализираат и компарираат вертикалните скелетални промени кај пациенти со малоклузија втора класа прво одделение и тескоба, по терапија со екстракција на премолари, фиксни апарати и интермаксиларна влеча, како и да се утврди постоење на евентуална сигнификантност во сексуалниот диморфизам.

Материјал и метод

Истражувањето е направено на 30 пациенти од двата пола со малоклузија втора

класа прво одделение, со трајна дентиција и еруптирани втори молари.

Кај сите испитаници беше евидентирана збиеност во двата дентални лака и одлучувачка детерминанта во екстракциониот протокол беа јачината на тескобата, малата апикална база и потврденото присуство на зачетоците на третите молари.


Сите пациенти беа третирани со екстракција на премолари, фиксни апарати и интермаксиларна влеча, со просечно времетраење на третманот од 22 за девојчиња, односно 23 месеци за момчиња.

На стартот и на крајот од третманот беа направени профилни телерентгенограми, со анализа на следните параметри: агол SNA, агол SNB, агол ANB, ој, горна, долна и тотална антериорна лицева висина и постериорна лицева висина.

Резултати и дискусија


Wilcoxon Matched Pairs Test-от ги покажува разликите помеѓу просечните вредности на испитуваните параметри кај обата пола, пред и по терапија, како и статистичката значајност.

Со помош на Pearson-ов тест на корелација (r) направена е анализа на односите помеѓу параметрите од интерес.



Графикон 1. Корелација помеѓу N-Gn и N-Sna

Pearson-овиот коефициент на корелација покажа дека помеѓу N-Gn и N-Sna постоијака позитивна корелација ($p=0,61$).




Графикон 1. Корелација помеѓу N-Gn и Sna-Gn

ТАБЕЛА 1. ВРЕДНОСТИ НА ИСПИТУВАНите ПАРАМЕТРИ ПРЕД И ПО ТЕРАПИЈА

ДЕВОЈЧИЊА				МОМЧИЊА			
	ПРЕД ТЕРАПИЈА	ПО ТЕРАПИЈА		ПРЕД ТЕРАПИЈА	ПО ТЕРАПИЈА		ПО ТЕРАПИЈА
	X	SD	X	SD	X	SD	X
SNA	78,1	4,4	77,8	4,8	80,7	2,1	80,3
SNB	71,7	4,1	74,1*	4,5	74,5	2,2	76,5*
ANB	6,5	1,6	3,7***	1,1	6,2	0,8	3,9**
oј	10,1	1,6	3,6***	0,9	10,0	1,9	3,7***
N-Sna	55,7	2,9	55,9	2,5	56,0	4,5	58,1*
Sna-Gn	73,8	6,4	75,1*	6,5	74,9	6,2	78,4*
N-Gn	129,5	7,5	131,0*	6,8	130,9	8,4	136,7**
S-Go	79,3	5,0	80,7	4,9	86,7	6,8	90,9*


(*) ниска сигнификантност (**) висока сигнификантност (***) изразито висока сигнификантност

Pearson-овиот коефициент на корелација покажа дека помеѓу N-Gn и Sna-Gn постои многу јака позитивна корелација ($r=0,89$).




Графикон 3. Корелација помеѓу N-Gn и S-Go

Pearson-овиот коефициент на корелација покажа дека помеѓу N-Gn и S-Go постои јака позитивна корелација ($r=0,54$).




Графикон 4. Корелација помеѓу N-Sna и Sna-Gn

Pearson-овиот коефициент на корелација покажа дека помеѓу N-Sna и Sna-Gn постои слаба, незначителна корелација ($r=0,19$).



Графикон 5. Корелација помеѓу N-Sna и S-Go

Pearson-овиот коефициент на корелација покажа дека помеѓу N-Sna и S-Go постои умерена, средно јака позитивна корелација ($r=0,45$).



Графикон 6. Корелација помеѓу Sna-Gn и S-Go

Pearson-овиот коефициент на корелација покажа дека помеѓу Sna-Gn и S-Go постои умерена, средно јака позитивна корелација ($r=0,41$).

Нашите резултати за вертикалните параметри покажуваат дека горната лицева висина бележи покачување несигнификантно кај девојчињата, а умерено сигнификантно кај момчињата. Но затоа значајноста во зголемувањето на долната лицева висина е поголема и сигнификантна кај обата пола, што се рефлектира и на тоталната антериорна висина. Задната лицева висина е зголемена кај сите испитаници, но сигнификантно само кај момчињата.

Анализата со помош на Mann Whitney U Test покажа дека не постојат статистички значајни разлики помеѓу средните вредности на параметрите кај девојчињата и момчињата по терапијата, со исклучок на вредноста N-Sna (кај момчињата има подобар одговор на терапијата).

Одговорот на коскените ткива кон терапијата е еквивалентна на способноста на коскените структури за промена на обимот и обликот, притоа одржувајќи се во границите на индивидуалната морфологија. Нашите заклучоци кореспондираат со оние на Janson и сор. (9) кои потенцираат дека подобрувањето во вертикалата настанува веројатно

примарно како директна консеквенца од по-добар А-П сооднос, зашто постои корелација со об-от.

Раст на лицето во вертикалата бележат многу автори, со разијдување единствено во големината на сигнificantноста. Ќе ги споменеме Mair и Hunter (10), Pangrizio-Kulbesh (13), Cura и Sarac (4), Nelson (12), Reddy (15) и др.

Незначителната корелација помеѓу горната и долната антериорна лицева висина го потврдува фактот дека ова се високо независни варијабли. Горната лицева висина е во тесна корелација со кранијалната база, а ортодонтската терапија не доведува до значајни промени во оваа регија. Но затоа пак промената на оклузијата, мезијалното позиционирање на мандибулата и намалениот конвекситет на лицето доведуваат до корегирање на долниот аспект на профилот. Нашиите резултати се совпаѓаат со мерењата на Woodside и Linder-Aronson (20), Harvold (7) и Droel и Isaacson (5).

Растот на мандибулата е поголем од растот на горното и средното лице, со што се зголемуваат аглите SNB и SNPg во 70% од случаите (2). Повеќето индивидуи покажуваат антериорна ротација со компензаторна апозиција под антериорниот дел од долната ивица на мандибулата, според Bjork и Skieller (3), со што се корегира вертикалната дисплазија. Речиси сите студии, експериментални и клинички, потврдуваат дека мандибулата прогресивно е поставена во антериорен правец со стимулација на кондиларниот раст и ремоделација во артикуларната фоса, а овој ткивен одговор на терапијата веројатно е во врска со иницијалната неурому скуларна адаптација кон алтерираната претрузивна оклузија. Неурому скуларните промени се тригер за мандибулата да се задржи во нова функционална позиција што субсеквентно доведува до исправање на профилот и подобрување на сагиталниот и вертикалниот аспект на лицето.

Информациите кои поттикнуваат индуциран ремоделирачки процес се содржани во различни меки ткива и делуваат како функци-

ционален матрикс за контролирање на коскениот раст. Растот на кондилот е адаптивен по природа и примарна функција на кондиларната 'рскавица' е обезбедување на доволно раст за да се задржи балансот во артикуларната фоса. Разликата во коскениот одговор со возрастта е разлика во брзината на обновувачкиот процес и количината на хипертрофичните хондробласти. Оваа новоформирана коска се репласира со нормална ламеларна коска преку ремоделирачки процес инициран со активација на остеобластите. Коската на овој начин е конвертирана во останатата површина, што како механизам е описано од Frost уште во 1969 година. Значи, биомеханичките фактори и терапијата како биолошки механизми, можат да го модифицираат растот на структурите, особено на 'рскавицата'. Клиничките консеквенции од индуцираните промени се акцерериран раст во кондилите, предоминантно во сагитала.

McKinney и Harris (11) ја посочуваат пак, обратната меѓувисиност и корелација, па сметаат дека за антериорниот раст и движењето на мандибулата, допринесува и растот во вертикалата, што јасно ја потврдува испреплетеноста на формата и позицијата, особено за долната вилица.

Начинот на дишење исто така е фактор во воспоставувањето на позицијата на мандибулата, а таа пак во одредувањето на правецот на мандибуларен раст (18).

Од сето досега изнесено, може да заклучиме дека горната лицева висина е несигнificantно зголемена кај девојчињата, а слабо сигнificantно кај момчињата. Но, долната лицева висина е сигнificantно зголемена кај обата пола, што се рефлектира и во тоталната лицева висина.

Горната и долната лицева висина меѓусебно се со незначителна корелација.

Постои јака корелација помеѓу горната и тоталната антериорна лицева висина, а многу јака позитивна корелација меѓу долната и тоталната антериорна лицева висина.

Корелацијата меѓу антериорната и постериорната фацијална висина е исто така јако позитивна.

Превземената терапија е метод на избор за постигнување на естетски и функционален баланс, неуро-мускуларен еклилибриум и стабилност на резултатите.

VERTICAL CHANGES AS THERAPEUTIC EFFECTS IN MALOCCLUSION CLASS II DIVISION 1

Dzipunova B., Gjorgova J.

Summary

The aim of this study was to analyse and compare skeletal vertical changes in patients with malocclusion Class II Division 1 and crowding, after therapy with premolar extraction and fixed appliances, and establish eventual signification of sexual dimorphism.

Investigation was made on 30 patients of both sexes with malocclusion Class II Division 1 and crowding. All patients were treated with premolar extraction, fixed appliances and intermaxillary traction. At the start and the end of treatment, a profile teleroentgen films were taken on each patient, and following parameters were analysed on it: SNA, SNB, ANB, oj, upper, lower and total anterior facial height and posterior facial height.

Upper facial height was unsignificantly increased in girls and weak significantly in boys. But, lower facial height increased significantly in both sexes, so total facial height showed real significance. Correlation between parameters was different. We can conclude that undertaken therapy is method of choice for achieve esthetic and functional balance, neuro-muscular equilibrium and results stability.

Key words: malocclusion

Литература

1. Adams C.P. and Kerr W.J.S.: Overbite and face height in 44 male subjects with Class I, Class II/1 and Class II/2 occlusions. Eur J Orthod 1981; 3: 125-129.
2. Bernstein M et all: A biometric study of orthopedically directed treatment of Class II malocclusion, Am J Orthod 1976; 70 (96): 683-89.
3. Bjork A. and Skieller V.: Facial development and tooth eruption. Am J Orthod 1972; 62: 339-83.
4. Cura N. and Sarac M.: The effect of treatment with the Bass appliance on skeletal Class II malocclusions: a cephalometric investigation. Eur J Orthod 1997; 19: 691-702.
5. Droel R. and Issacson R.J.: Some relations between the glenoidal fossa position and varians skeletal discrepancies. Am J Orthod 1972; 61: 64-78.
6. Гргорова Ј: Карактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицева ротација (докторска дисертација), Стоматолошки факултет, Скопје, 1990.
7. Harvold E.P., Chierici G. and Vargevik K.: Experiments on the development of dental malocclusions. Am J Orthod 1972; 61: 38-44.
8. Houston W.J.B. : Mandibular growth rotations – mechanicons and significations. Eur J Orthod 1988; 10: 369-373.
9. Janson G., Brambilla AC., Henriques J.F.C., de Freitas M.R., Neves L.S.: Class II treatment success rate in 2- and 4- premolar extraction protocols. Am J Orthod 2004; 125: 472-9.
10. Mair A and hunter W.S.: Mandibular growth direction with conventional Class II nonextraction treatment. Am J Orthod 1992; 101:543-9.
11. McKinney J., Harris E.: Influence of patient age and sex on orthodontic treatment: evaluation of Begg lightwire, standard edgewise and straightwire techniques. Am J Orthod 2001; 120: 530-41.
12. Nelson B., Hansen K., Hagg U.: Class II correction in patients treated with Class II elastics and with fixed functional appliances: a comparative study. Am J Orthod 2000; 118: 142-9.
13. Pangrizio-Kulbersh V and all: Treatment effects of the mandibular anterior repositioning appliance on patients with Class II malocclusion. Am J Orthod 2003; 123: 286-95.
14. Pfeiffer J.P. and Grobety D.: A philosophy of combined orthopedic-orthodontic treatment. Am J Orthod 1982; 81(3): 186-201.
15. Reddy and all: Skeletal and dental changes with nonextraction Begg mechanotherapy in patients with Class II division 1 malocclusion, am J Orthod 2000; 118: 641-8.
16. Roth R.H.: Facial patterns and skeletal configurations. Journal of Dentistry for children, Sept-Oct 1973; 37-47.
17. Solow B.:The dentoalveolar compensatory mechanism:background and clinical implications. Br J Orthod 1980; 7(3): 145-161.

18. Solow B., Houston J.W.B.: Mandibular rotations: concepts and terminology. Eur J Orthod 1988; 10: 177-9.
19. Subtelny J.D. and Rochester M.S.: A longitudinal study of soft tissue facial structures and their profile characteristics, defined in relation to underlying skeletal structures. Am J Orthod 1959; 45(7): 481-507.
20. Woodside D.G. and Linder-Aronson: The channelization of upper and lower facial heights compared to population standards in males between ages 6 and 20 years. Eur J Orthod 1979; 1:25-40.